

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Валтех С.Е. (Valtech S.E.) со регистрирано седиште на 28/30 булевар Јозеф II, 1840 Луксембург (28/30 boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg), доставено преку адвокатско друштво Чакмакова Адвокати од Скопје, на седницата одржана на ден 17.03.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација со која Валтех С.Е. (Valtech S.E.) со регистрирано седиште на 28/30 булевар Јозеф II, 1840 Луксембург (28/30 boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg), стекнува целосна контрола над Кодфлер АГ (codeflair AG) со регистрирано седиште на ул. Дорнакерштресе 230, 4053 Базел, Швајцарија (Dornacherstrasse 230, 4053 Basel, Switzerland), иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 15.02.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Валтех С.Е. (Valtech S.E.) со регистрирано седиште на 28/30 булевар Јозеф II, 1840 Луксембург (28/30 boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg), со која Валтех С.Е. (Valtech S.E.) Луксембург стекнува целосна контрола над Кодфлер АГ (codeflair AG)

со регистрирано седиште на ул. Дорнакерштрасе 230, 4053 Базел, Швајцарија (Dornacherstrasse 230, 4053 Basel, Switzerland).

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

ВАЛТЕХ С.Е. (Valtech S.E.) е основано и постои согласно законите на Луксембург, со регистрирано седиште на 28/30 булевар Јозеф II, 1840 Луксембург (28/30 boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg). Деловните активности на Валтех С.Е. се од сферата на информатичката технологија и вклучуваат снабдување услуги, како: стратегија на потрошувачко искуство, платформа за електронска трговија, поврзани услуги, креирање содржини и кампањи, наука за податоци (Data science) и вештачка интелигенција (AI).

ВАЛТЕХ С.Е. (Valtech S.E.) нема зависни друштва во Република Северна Македонија, ниту остварува приходи од продажба.

Кодфлер АГ (codeflair AG), кое е основано и постои согласно законите на Швајцарија, со регистрирано седиште на ул. Дорнакерштрасе 230, 4053 Базел, Швајцарија (Dornacherstrasse 230, 4053 Basel, Switzerland). Деловните активности на Кодфлер АГ се од сферата на информатичката технологија и вклучуваат консултантски услуги и развој на деловни веб софтверски решенија (главно интернет страни).

Кодфлер АГ (codeflair AG) има зависно друштво во Северна Македонија КОДФЛЕР ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на ул.1732 бр.4, ламела А- зграда 1, влез 1/ кат приземје, број 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, со предмет на работење компјутерско програмирање

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф.Д-р Владимир Наумовски**